

Согласно член 37 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. весник на Р.М. бр.13/06, бр.86/08, бр.6/10, бр.42/14,148/15,55/16 и 64/18)

**Општина Прилеп, ул.„Прилепски бранители“ 66, 7500 Прилеп
Тел. 048/401701 Факс.048/401720, емаил: prilep@prilep.gov.mk
Илија Јованоски - Градоначалник**

го подготви следниот

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
(од 1.01.2019 до 31.12.2019)**

1. Податоци за службеното/те лице/а задолжено/и за посредување на информации кај имателите на информации - **Александар Салатоски - вработен во општинската администрација на општина Прилеп на работно место Раководител на одделение за буџетска координација, телефон (048) 401-721 факс (048) 401-710 e-mail: orpp@prilep.gov.mk**
2. Број на поднесени барања – **79 (седумдесет и девет)**
3. Број на позитивно одговорени барања - **79 (седумдесет и девет)**
4. Број на одбиени барања со наведување на причините за секое одбиено барање - **нема**
5. Број на вложени жалби против првостепени одлуки (решенија и заклучоци) на имателите на информации, со опис на одлуката како и со наведување на причините за донесената одлука во случај на повторно одбивање на бараната информација - **нема**
6. Број на усвоени жалби со одлука на Комисијата - **нема**
7. Број на преиначени првостепени одлуки по постапување на Комисијата - **нема**
8. Број на одбиени жалби од Комисијата и причини за нивно одбивање - **нема**
9. Број на отфрлени жалби од Комисијата и причини за нивно отфрлање **нема**
10. Број на случаи на молчење на Комисијата - **нема**
11. Број на барања за поведување прекршочна постапка и поведени прекршочни постапки - **нема**
12. Број и видови на изречени прекршочни санкции - **нема**
13. Број на поведени управни спорови против конечната одлука на Комисијата - **нема**
14. Број и список на донесени судски одлуки во кои тужбата на барателот во управниот спор е позитивно решена, како и и наведување на причините на кои се темели одлуката на надлежниот суд - **нема**

НАПОМЕНА: Таксативно набележаните обврски од член 37 значат и Ваша обврска на истите да одговорите прецизно, со податоци, коментари и карактеристики што произлегуваат од Вашата работа.

Прилеп, 08.01.2020